

Врз основа на Одлука на градоначалникот на општина Неготино бр.05-261/1 од 15.08.2016 за утврдување на потреба од НАБАВКА(SUPPLY) - Набавка на заштитна облека за 25 нови пчелари со отпечатено лого на проектот за работа со пчели за едукативни потреби и обезбедување на заштитна облека за едукативни цели, за проектот „Поддршка и развој на економија на пчелни производи во прекуграничната област-ВЕЕ-CONOMY,, со бр. на Договор за грант: IPA2010/DN23657/CN358809 од општина Неготино објавуваме ПОКАНА ЗА ПОНУДА за „ Набавка на заштитна облека за 25 нови пчелари со отпечатено лого на проектот за работа со пчели за едукативни потреби и обезбедување на заштитна облека за едукативни цели за проектот,со спецификација во тендерската документација.

Тендерската документација подготвена согласно процедурите на ЕУ(PRAG) е достапна во проектната канцеларија во општина Неготино –Канцеларија за локален економски развој на 3 спрат во општина Неготино од 8:00-16:00 часот, почнувајќи од 16.08.2016 година.Доколку сте заинтересирани истата може да Ви биде веднаш пратена електронски или по пошта поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 23.08.2016 вторник до 12.00 часот.Отварањето на понудите ќе биде јавно во 14.00 часот истиот ден.

Документи во прилог на понудата:

-Тековна состојба не постара од 6 месеци издадена од Централен регистар

-Решение за регистрирана дејност од Централен регистар

Договорниот орган не ја исклучува можноста дополнително да бидат побарани следниве документи:

-во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари

-на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;

-на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

-понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;

-понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки;

-на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција-забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење на одделна дејност [c2_contractnotice](#)

Контакт:

М-р Лолита Ристова-проект менаџер

тел:043-361-045 лок.123

факс:043-361-933

моб.070370555

e-mail:loli_ristova@yahoo.com или

e-mail: lolita.ristova@negotino.gov.mk